

Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва, одредбите од Законот за супервизија на осигурување, одредбите од Правилата за котација на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, член 2 став 1 точка 2 од Правилникот за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување и други лица ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување, одредбите од Статутот на Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со точка 6 од работниот дел на дневниот ред на Јавниот повик за свикување на Годишно собрание за деловната 2021 година бр.02-2598/2-1 од 15.04.2022 година, акционерите на друштвото на Годишното собрание на Друштвото за деловната 2021 година одржано на 25.05.2022 година ја усвоија следната:

ОДЛУКА

за исплата на дивиденда за деловната 2019 година
и деловната 2020 година и утврдување на дивиденден календар

1. Од износот кој е распореден како нераспоредена добивка за деловната 2019 година, Друштвото ќе исплати дивиденда во износ од **43.765.182 денари**. Од износот кој е распореден како нераспоредена добивка за деловната 2020 година, Друштвото ќе исплати дивиденда во износ од **27.981.018 денари**. Вкупната дивиденда која Друштвото ќе ја исплати за деловната 2019 година и деловната 2020 година изнесува **71.746.200 денари**.
2. Дивидендата за деловната 2019 година и за деловната 2020 година која ќе им се подели на акционерите на Друштвото е во вкупен износ од **100,00 денари** по акција или 7.82% од номиналната вредност на една акција (Еуро 20,84).
3. Утврдената дивиденда ќе се исплати согласно следниот:

| ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР | |
|--|-------------------|
| Датум на евиденција | 17.06.2022 година |
| Последен ден на тргување со право на дивиденда | 15.06.2022 година |
| Прв ден на тргување без право на дивиденда | 16.06.2022 година |
| Датум на исплата на дивиденда | 27.06.2022 година |
| Последен рок за исплата на дивиденда | 30.09.2022 година |

4. Утврдената дивиденда ќе се исплати во готово.
5. За исплатата на дивиденда, како и за дивидендниот календар акционерите ќе се известат согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Правилникот за котација издаден од страна на Македонската берза за хартии од вредност.
6. Оваа Одлука ќе се објави на официјалната интернет страница на Друштвото и на СЕИ НЕТ системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.
4. Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
5. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Претседавач